

КОМУНА Е
ЏАИРИТ



ОПШТИНА
ЧАИР

ЏАИР БЕЛЕДИЈЕСИ

FLETA ZYRTARE E KOMUNËS SË ÇAIRIT СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАИР ЏАИР БЕЛЕДИЈЕСИНИН ВЉЛТЕНИ

<p>FLETA ZYRTARE E KOMUNËS SË ÇAIRIT СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАИР ЏАИР БЕЛЕДИЈЕСИНИН РЕСМИ ВЉЛТЕНИ</p> <p>Del sipas nevojës Излегува по потреба Talebe göre yayınlanmaktadır</p>	<p>20.10.2022 Shkup Скопје ЎСКЎР</p> <p>Numër 12 viti XVII Број 12 год XVII No 12 yıl XVII</p>	<p>Parapagimi për vitin 2022 është 1.500,00 denarë Ky numër kushton 150,00 denarë Претплата за 2022 год. Изнесува 1.500,00 денари Овој број чини 150,00 денари 2022 yılı için ön ödeme Maliyeti 1500,00denar Bu sayı 150,00denar</p>
---	--	--

Shkup, Tetor 2022
Скопје, Октомври 2022 година
Ўскўр, Еким 2022 yılı



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12 Faq. 1
20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, Str. 1
20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së Çairit miratoi:

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на Општината Чаир, донесе:

А К Т В Е Н Д И М

për shpalljen e Vendimit për miratimin e Raportit gjashtëmuor të Stacionit Policor me kompetenca të përgjithshme “Bit Pazar” për periudhën 01.01.2022 deri 30.06.2022

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за усвојување на шестмесечниот Извештај на Полициската Станица со општа надлежност “Бит-пазар“ за период 01.01.2022 до 30.06.2022

1. Shpallet Vendimi për miratimin e Raportit gjashtëmuor të Stacionit Policor me kompetenca të përgjithshme “Bit Pazar” për periudhën 01.01.2022 deri 30.06.2022, i miratuar në mbledhjen e 18-të të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me datë 18.10.2022.

1. Се објавува Одлуката за усвојување на шестмесечниот Извештај на Полициската Станица со општа надлежност “Бит-пазар“ за период 01.01.2022 до 30.06.2022, донесена на 18-та седница на Советот на Општината Чаир, одржана на ден 18.10.2022 година.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чаир“.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12
20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština Çair,, b:
20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazetazyrtare e RM-së” nr. 5/02), neni 25 nga Ligji për Polici (Gazeta Zyrtare RMV-së nr. 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18, 64/18 dhe 294/21) dhe neni 26 paragrafi 1 pika 34 nga Statuti i Komunës Çair (“Fleta zyrtare e Komunës Çair” nr. 5/21), Këshilli i Komunës Çair në mbledhjen e **18-të** të mbajtur me date **18.10.2022**, aprovoi:

V E N D I M

për miratimin e Raportit gjashtëmujor të Stacionit Policor me kompetenca të përgjithshme “Bit Pazar” për periudhën 01.01.2022 deri 30.06.2022

1. Këshilli i Komunës Çair miratoi Raportin gjashtë mujor të Stacionit Policor me kompetenca të përgjithshme “Bit Pazar” për periudhën 01.01.2022 deri 30.06.2022.
2. Pjesë përbërëse e këtij konkluzioni është Raporti gjashtëmujor i Stacionit Policor me kompetenca të përgjithshme “Bit Pazar” për periudhën 01.01.2022 deri 30.06.2022.
3. Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën Zyrtare të Komunës Çair”.

Vrз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 25 од Законот за Полиција (Службен Весник на РСМ бр. 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/1864/18 и 294/21) и член 26 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Чаир и („Службен гласник на Општина Чаир“ бр. 5/21), Советот на Општина Чаир на **18-та** седница одржана на ден **18.10.2022** година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на шестмесечниот Извештај на Полициската Станица со општа надлежност “БитПазар“ за период 01.01.2022 до 30.06.2022

1. Советот на Општина Чаир го усвои Шест месечниот извештај на Полициска станица во општа надлежност “Бит Пазар“ за период 01.01.2022 до 30.06.2022.
2. Составен дел на овој заклучок е Шест месечниот извештај на Полициска станица во општа надлежност “Бит Пазар“ за период 01.01.2022 до 30.06.2022.
3. Ова Одлука влегува во сила со денот објавување во „Службен Гласник на Општина Чаир“.

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština Çair,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12
20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b
20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së Çairit miratoi

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на Општината Чаир, донесе

A K T V E N D I M

për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Raportit vjetor për punën e institucionit publik komunal - kopshti për fëmijë "SNEZHANA" - Shkup, për vitin 2021/2022

1. Shpallet Konkluzioni për miratimin e Raportit vjetor për punën e institucionit publik komunal - kopshti për fëmijë "SNEZHANA" - Shkup, për vitin 2021/2022, i miratuar në mbledhjen e 18-të të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me datë 18.10.2022.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

R E S H E N I E

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на јавна општинска установа - детска градинка “СНЕЖАНА“ - Скопје за 2021/2022 год.

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на јавна општинска установа - детска градинка “СНЕЖАНА“ - Скопје за 2021/2022 год., донесена на 18-та седница на Советот на Општината Чаир, одржана на ден 18.10.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чаир“.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12
20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština Çair,, b:
20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 9 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RMV” numër 5/02), neni 116 paragrafi 1 alineja 2 nga ligji për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 23/13), neni 26 paragrafi 1 pika 22 nga Statuti i Komunës së Çairit (“Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 5/21), Këshilli i Komunës së Çairit në mbledhjen e **18-të** e mbajtur me datë **18.10.2022**, solli :

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник не РСМ” број 5/02), член 116 став 1 alineja 2 од Законот за Законот за заштита на децата („Сл. весник на РСМ,,бр.23/13) и член 26 став 1 точка 22 од Статутот на Општина Чаир (“Службен гласник на Општина Чаир“ бр. 5/21), Советот на Општина Чаир на **18-та** седница одржана на **18.10.2022** година, донесе :

KONKLUZION

për miratimin e Raportit vjetor për punën e institucionit publik komunal - kopshti për fëmijë "SNEZHANA" - Shkup, për vitin 2021/2022

1. Miratohet Raporti vjetor për realizimin e programit vjetor - punën e institucionit publik komunal - kopshti për fëmijë "SNEZHANA" - Shkup, për vitin 2021/2022.

2. Ky Konkluzion të dorëzohet deri te institucioni publik komunal - kopshti për fëmijë "SNEZHANA"- Shkup.

3. Ky Konkluzion hyn në fuqi me ditën e shpalljes në „Fleten zyrtare të Komunës Çair“.

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај за работата на јавна општинска установа - детска градинка “СНЕЖАНА“ - Скопје за 2021/2022 год.

1. Се усвојува Годишниот извештај за реализација на годишната програма – работа на јавната општинска установа - детска градинка “СНЕЖАНА“ – Скопје, за 2021/2022 год.

2. Овој Заклучок да се достави до јавната општинска установа - детска градинка “СНЕЖАНА“ – Скопје.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Општина Чаир“.

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština Çair,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Kryetar i Këshillit
Претседател на Советот
Belediye Meclis Başkanı
Jetmir Asani d.v.c.p.

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së Çairit miratoi

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на Општината Чаир, донесе

AKTVENDIM

për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Programit vjetor për punën e Institucionit komunal Publik për fëmij Cerdhe për fëmijë "SNEZHANA", Komuna Cair – Shkup për vitin 2022/2023

1. Shpallet Konkluzioni për miratimin e Programit vjetor për punën e Institucionit komunal Publik për fëmij Cerdhe për fëmijë "SNEZHANA", Komuna Cair – Shkup për vitin 2022/2023, i miratuar në mbledhjen e 18-të të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me datë 18.10.2022.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на Јавната општинска Установа за деца Детска градинка „СНЕЖАНА“, Општина Чаир-Скопје за 2022/2023 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на Јавната општинска Установа за деца Детска градинка „СНЕЖАНА“, Општина Чаир-Скопје за 2022/2023 година, донесена на 18-та седница на Советот на Општината Чаир, одржана на ден 18.10.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Чаир“.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12
20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:
20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 116 paragrafi 1 alineja 2 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/19 dhe 146/19), 36 paragrafi 1, pika 15 dhe neni 62 nga Ligji për vetëverisje lokale (“Gazetë zyrtare e RMV-së” numër 5/2002), dhe neni 26, paragrafi 1 pika 37 nga Statutit të Komunës Çair (“Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 5/21), Këshilli i Komunës së Çairit në mbledhjen e **18-të** mbajtur me datë **18.10.2022**, miratoi :

KONKLUZION

për miratimin e Programit vjetor për punën e Institucionit komunal Publik për fëmij Cerdhe për fëmijë "SNEZHANA", Komuna Cair – Shkup për vitin 2022/2023

1. Miratohet Programi vjetor për punën e IPKKF “SNEZHANA” ,Komuna Cair – Shkup për vitin 2022/2023.
2. Ky Konkluzion të dorëzohet deri te IPKKF “SNEZHANA” ,Komuna Cair – Shkup.
3. Ky Konkluzion hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës Çair”.

Vрз основа на член и член 116 став 1 alineja 2 од Законот за заштита на децата(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/19 и 146/19), член 36 став (1) точка 15 и член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РСМ” бр.5/02) и член 26 став (1), точка 37 од Статутот на Општина Чаир (“Службен гласник на Општина Чаир” бр.5/21), Советот на Општина Чаир на **18-та** седница одржана на **18.10.2022** година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишната програма за работа на Јавната општинска Установа за деца Детска градинка „СНЕЖАНА“, Општина Чаир-Скопје за 2022/2023 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ „СНЕЖАНА“, Општина Чаир-Скопје за 2022/2023 година.
2. Овој Заклучок да се достави до ЈОУДГ „ СНЕЖАНА“, Општина Чаир - Скопје.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Чаир“.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština Çairit”

20 Ekim 2022 „Çayir Belediyenin Resmi Bülteni”

Скопје – Shkup – Џскуп

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së Çairit miratoi

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на Општината Чаир, донесе

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për dhënie pëlqim Raportit financiar për tre mujorin e tretë të NP “Shkupi i Vjetër” - Shkup për vitin 2022

1. Shpallet Vendimi për dhënie pëlqim Raportit financiar për tre mujorin e tretë të NP “Shkupi i Vjetër” - Shkup për vitin 2022, i miratuar në mbledhjen e 18-të të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me datë 18.10.2022.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање согласност на тримесечниот финансиски извештај за третиот квартал на јавното претпријатие “Шкупи вјетер” за 2022 год.

1. Се објавува Одлуката за давање согласност на тримесечниот финансиски извештај за третиот квартал на јавното претпријатие “Шкупи вјетер” за 2022 год., донесена на 18-та седница на Советот на Општината Чаир, одржана на ден 18.10.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чаир“.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12
20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:
20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 36 pika paragrafi 1 pika 9 të ligjit për vetqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/2002) Në bazë të nenit 5 dhe 11 të Ligjit për ndërmarje publike (Gazeta zyrtare e R.M-së nr. 38/1996;9/1997;6/2002;40/2003;49/2006;22/2007;83/2009;97/2010;6/2012;119/2013;41/2014;138/2014;25/2015;61/2015 dhe 39/2016), Këshilli i Komunës së Çairit në mbledhjen e **18-të** e mbajtur me **18.10.2022**, solli:

V E N D I M

për dhënien e pëlqimit të raportit financiar për tre mujorin e tretë të ndërmarrjes publike “Shkupi vjetër” për vitin 2022

Neni 1

Me këtë Vendim jepet pëlqim për raportin financiar për tre mujorin e tretë të ndërmarrjes publike “Shkupi vjetër” për vitin 2022.

Neni 2

Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën Zyrtare të Komunës së Çairit”.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) Врз основа на член 5 и 11 од Законот за јавни претпријатија (Сл.Весник на Р.М бр. 38/1996;9/1997;6/2002;40/2003;49/2006;22/2007;83/2009;97/2010;6/2012;119/2013;41/2014;138/2014;25/2015;61/2015 и 39/2016), Советот на Општина Чаир на **18-та** седница одржана на **18.10.2022**, донесе :

О Д Л У К А

за давање согласност на тримесечниот финансиски извештај за третиот квартал на јавното претпријатие “Шкупи вјетер” за 2022 год.

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на третиот квартал од тримесечниот финансиски извештај на јавното претпријатие “Шкупи вјетер” за 2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување на “Службен Гласник на Општина Чаир”.

Број 08-2065/7
Numër/No
Од 18.10.2022
prej datës/birim
Скопје – Shkup – Ўskúp

Kryetar i Këshillit
Претседател на Советот
Belediye Meclis Başkanı
Jetmir Asani d.v.c.p.

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së Çairit miratoi

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на Општината Чаир, донесе

A K T V E N D I M

**për shpalljen e Vendimit për
përcaktimin e tekstit të spastruar të
Statutit të NP “Shkupi i Vjetër” -
Shkup**

1. Shpallet Vendimi për përcaktimin e tekstit të spastruar të Statutit të NP “Shkupi i Vjetër” - Shkup, i miratuar në mbledhjen e 18-të të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me datë 18.10.2022.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

R E S H E N I E

**за објавување на Одлуката за
утврдување на пречистениот текст на
Статутот на ЈП “Шкупи и Вјетр” -
Скопје**

1. Се објавува Одлуката за утврдување на пречистениот текст на Статутот на ЈП “Шкупи и Вјетр” - Скопје, донесена на 18-та седница на Советот на Општината Чаир, одржана на ден 18.10.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чаир“.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12
20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:
20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të neni 11 paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për ndërmarrje publike (Gazeta zyrtare e R.Msënr.38/1996;9/1997;6/2002;40/2003;49/2006;22/2007;83/2009;97/2010;6/2012;119/2013;41/2014;138/2014;25/2015;61/2015; 39/2016; 64/18 dhe 35/ 19), neni 30 paragrafi 3 pika 2 nga Statuti i Ndërmarrjes Publike “Shkupi Vjetër” – Shkup, tekst i pastruar (Fleta zyrtare e Komunës Çair – Shkup nr. 16/2018), Këshilli i Komunës së Çairit në mbledhjen e **18-të** e mbajtur me datë **18.10.2022** miratoi:

V E N D I M

për përcaktimin e tekstit të spastruar të Statutit të ndërmarrjes publike “Shkupi vjetër”-Shkup

Neni 1

Me këtë vendim përcaktohet teksti i spastruar i Statutit të ndërmarrjes publike “Shkupi vjetër” Shkup.

Neni 2

Pjesë përbërëse e këtij vendimi është teksti i spastruar i Statutit të ndërmarrjes publike “Shkupi vjetër”-Shkup.

Neni 3

Ky vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën Zyrtare të Komunës së Çairit”.

Врз основа на член 11 став 1 точка 2 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.Мбр.38/1996;9/1997;6/2002;40/2003;49/2006;22/2007;83/2009;97/2010;6/2012;119/2013;41/2014;138/2014;25/2015;61/2015, 39/2016; 64/18 и 35/19) член 3 став 3 точка 2 од Статутот на ЈП Шкупи Вјетер Скопје, Пречистен текст (Службен гласник на Општина Чаир број 16/2018), Советот на Општина Чаир на **18-тата** седница одржана на **18.10.2022** година донесе:

О Д Л У К А

за утврдување на пречистениот текст на Статутот на јавното претпријатие “Шкупи вјетер”-Скопје

Член 1

Со ова одлука се утврдува пречистениот текст на Статутот на јавното претпријатие “Шкупи вјетер” Скопје.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е пречистениот текст на Статутот на јавното претпријатие “Шкупи вјетер”.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник на Општина Чаир”.

Број 08-2065/6
Numër/No
Од 18.10.2022
prej datës/birim
Скопје – Шkup – Ўskúp

Kryetar i Këshillit
Претседател на Советот
Belediye Meclis Başkanı
Jetmir Asani d.v.c.p.

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština Çair,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština Çair,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština Çair,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së Çairit miratoi

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на Општината Чаир, донесе

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për Ndërtimin dhe pajisjen e fitnes parkut në ambijent të hapur

1. Shpallet Vendimi për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për Ndërtimin dhe pajisjen e fitnes parkut në ambijent të hapur, i miratuar në mbledhjen e 18-të të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me datë 18.10.2022.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за Изградба и опременување на фитнес парк на отворено

1. Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за Изградба и опременување на фитнес парк на отворено, донесена на 18-та седница на Советот на Општината Чаир, одржана на ден 18.10.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чаир“.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12
20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:
20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 05/02), ndërsa në lidhje me nenin 59 të Ligjit për ndërtim (“Gazeta zyrtare e RMV” nr. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20 dhe 279/20), Këshilli i Komunës së Çairit në mbledhjen e **18-të**, të mbajtur më datë **18.10.2022**, solli:

VENDIM

për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për Ndërtimin dhe pajisjen e fitnes parkut në ambijent të hapur

Neni 1

(1) Me këtë vendim investuesi Komuna e Çairit dhe Agjencioni për rini dhe sport e Republikës së Maqedonisë së Veriut lirohen nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për Ndërtimin dhe pajisjen e fitnes parkut në ambijent të hapur, sipas Ekstraktit nga PDU “Velko Vlahoviq”, Modeli Urban 7 në PK 571, KK Çair, me mjete në shumë prej 193.588,00 denarë, për sipërfaqe prej 54.15 m².

(2) Rregullimi i tokës ndërtimore do të jetë në barë të investuesit.

Neni 2

Mjetet nga neni 1 i këtij vendimi paraqesin pjesë nga kompensimi i përgjithshëm për rregullimin e tokës ndërtimore në lartësi prej 40% dedikuar

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Северна Македонија“ број 05/02), а во врска со член 59 од Законот за градење („Службен весник на РСМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20 и 279/20), Советот на општина Чаир на **18-та** седница, одржана на **18.10.2022** година, донесе

ОДЛУКА

за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за Изградба и опременување на фитнес парк на отворено

Член 1

(1) Со оваа одлука инвеститорот Општина Чаир и Агенција за млади и спорт на Северна Република Македонија се ослободува од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште за Изградба и опременување на фитнес парк на отворено, според Извод од ДУП “Вељко Влаховиќ”, Урбан Модел 7, на КП 571 КО Чаир, со средства во износ од 193.588,00 денари, за површина од 54.15 м².

(2) Уредувањето на градежното земјиште ќе биде на товар на инвеститорот.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука претставуваат дел од вкупниот надоместокот за уредување на градежното земјиште во



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

për komunën e Çairit

висина од 40% наменет за општина Чаир.

Neni 3

Ky vendim hynë në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Општина Чаир”.

Број 08-2065/5
Numër/No
Од 18.10.2022
prej datës/birim
Скопје – Shkup – Ўskúp

Kryetar i Këshillit
Претседател на Советот
Belediye Meclis Başkanı
Jetmir Asani d.v.c.p.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,,

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së Çairit miratoi

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на Општината Чаир, донесе

AKTVENDIM

për shpalljen e Udhëzimit për pranim të fletëparaqitjeve nga treguesit, ndarje dhe përpunimi i të dhënave nga fletëparaqitjet dhe sigurimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të dhëna tjera të treguesve

1. Shpallet Udhëzimi për pranim të fletëparaqitjeve nga treguesit, ndarje dhe përpunimi i të dhënave nga fletëparaqitjet dhe sigurimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të dhëna tjera të treguesve, i miratuar në mbledhjen e 18-të të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me datë 18.10.2022.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

РЕШЕНИЕ

за објавување на Упатството за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите

1. Се објавува Упатството за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите, донесена на 18-та седница на Советот на Општината Чаир, одржана на ден 18.10.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чаир“.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12
 20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:
 20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 6 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/2002), në bazë të Ligjit për mbrojtjen e treguesve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 196/15 dhe 35/18 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 257/20) dhe nga Rregullorja për paraqitje të mbrojtur të brendshme në institucionet e sektorit publik të miratuar nga Ministria e drejtësisë nr. 01-1122/1 të datës 03.03.2016, Këshilli i Komunës së Çairit në mbledhjen e 18-të e mbajtur me 18.10.2022 miratoi këtë:

UDHËZIM

për pranim të fletëparaqitjeve nga treguesit, ndarja dhe përpunimi i të dhënave nga fletëparaqitjet dhe sigurimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të dhëna tjera të treguesve

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), согласно Законот за заштита на укажувачи (“Службен весник на Република Македонија бр. 196/15 и 35/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 257/20) и од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор донесен од Министерство за правда Бр. 01-1122/1 од 03.03.2016 година, Советот на Општина Чаир на 18-та седница одржана на 18.10.2022 донесе:

УПАТСТВО
за приемот на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите

PROGRAMA

ЗА KORISTEWE I ODR@UVAWE NA
I. ОПШТИ ОПРЕДЕИ
 I. ODR@UVAWE I ZELENILO NA PODRA^JETO NA OP[TINATA ^AIR ZA 2019 GODINA

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1

Ky udhëzues përhkruan mënyrën dhe procedurën për pranimin e fletëparaqitjeve nga treguesit, ndarjen dhe përpunimin e të dhënave nga fletëparaqitjet dhe marrjen e masave për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale dhe të tjera të treguesve dhe fletëparaqitjet nga treguesit në komunën e Çairit.

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот и постапката за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите и пријави од укажувачите во Општина Чаир.

Neni 2

Tregues mund të bëhet secili person i cili:
 - ka themeluar marrëdhënie pune për kohë të pacaktuar ose kohë të caktuar në komunën e Çairit;
 - është kandidat për punësim, kandidat për vollonter ose praktikant në komunën e Çairit;
 - është ose ka qenë vollonter ose praktikant në komunën e Çairit;
 - në çfarëdo bazë është ose ka qenë i angazhuar për kryerjen e punën në komunën e Çairit;
 - në çfarëdo bazë është ose ka qenë në marrëdhënie afariste ose marrëdhënie tjetër të bashkëpunimit me komunën e Çairit;

^len 2

Sredstvata **Член 2** ^len 1 na ова Upatstvo može da bide sekoje lice koje ima zasnovano raden odnos na neopredeleno ili opredeleno vreme vo Opština Çair;
 - e kandidat za vработување, kandidat za волонтер или практикант во Општина Чаир;
 - e или било волонтер или практикант во Општина Чаир;
 - по било кој основ е или било ангажирано за извршување на работа во Општина Чаир;
 - по било кој основ е или било во деловен однос или друг однос на соработка со Општина Чаир;
 - користи или користело услуги на Општина Чаир.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

- shfrytëzon ose ka shfrytëzuar shërbime të komunës së Çairit.

Neni 3

Kryetari i Komunës së Çairit cakton person të autorizuar për pranimin e fletëparaqitjeve të dorëzuara për shkak paraqitjes së mbrojtur të brendshme (në tekstin e mëtuqshëm person i autorizuar), të cilit i siguron pavarësi dhe pa pengesë në punë.

Personi i autorizuar kryen pranimin dhe regjistrimin e fletëparaqitjeve, vlerësimin e përmbajtjes së fletëparaqitjes, njoftim deri te kryetari i komunës, përcjelljen e fletëparaqitjes deri te personi zyrtar në komunë, gjegjësisht institucionin kompetent, përgatitjen e njoftimit të parashtruesit të fletëparaqitjes, arkivimin.

Personi zyrtar në institucion është personi kompetent për të vepruar në sferën ndaj së cilës i përket fletëparaqitja dhe përgatitje e raportit për masat e ndërmarra.

Autorizimi nga paragrafi 2 në veçanti përmban të dhëna për emrin dhe mbiemrin, vendin e punës dhe numrin e telefonit të personit të autorizuar, adresën postare dhe adresën e postës elektronike për pranimin e fletëparaqitjeve.

Të dhënat nga paragrafi 4 do të shpallen në ueb faqen e komunës.

Neni 4

Kryetari i Komunës së Komunës së Çairit personit të autorizuar nga paragrafin 1 të këtij neni do t'i sigurojë hapësirë dhe pajisje të përcaktuara në nenin 4 paragrafi 3 të Rregullores për paraqitjen e brendshme të mbrojtur për institucionet e sektorit publik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 46/2016).

II. MËNYRA E APLIKIMIT DHE PROCEDURA NDAJ FLETËPARAQITJES NGA TREGUESIT

Neni 5

Treguesi, me qëllim të mirë, kryen paraqitje të brendshme të mbrojtur duke me dorëzim të

Член 3

Градоначалникот на Општина Чаир назначува овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување (во понатамошниот текст овластено лице), на кое му обезбедува независност и непреченост во работата.

Овластеното лице врши прием и заведување на пријавата, проценка на содржината од пријавата, известување до Градоначалникот, проследување на пријавата до службеното лице во општината, односно надлежна институција, изготвување на известување на подносителот на пријавата, архивирање.

Службено лице во институцијата е лице надлежно за постапување во областа по која се однесува пријавата и изготвување на извештај за преземените мерки.

Овластувањето од став 2 особено содржи податоци за име и презиме, работно место и телефонски број на овластеното лице, поштенска адреса и адреса на електронска пошта за прием на пријави.

Податоците од став 4 се објавуваат на web страната на Општината.

Член 4

Градоначалникот на Општина Чаир, на овластеното лице од став 1 на овој член му обезбедува простор и опрема пропишана во член 4 став 3 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор (Сл. весник на РМ 46/2016).

II. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОСТАПКА ПО ПРИЈАВИ ОД УКАЖУВАЧИ

Член 5

Укажувачот, со добра намера врши заштитено внатрешно пријавување со поднесување



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

fletëparaqitjes:

- në formë me shkrim (personalisht ose e rekomanduar me postë),
- në mënyrë elektronike përmes një e-mail, ose
- me gojë në procesverbal para personit të autorizuar.

Fletëparaqitjen në formë të shkruar ose me procesverbal treguesi e parashtron deri te personit i autorizuar vetëm gjatë orarit të punës.

Treguesi nuk është i detyruar të dëshmojë qëllimin e mirë dhe vërtetësinë e fletëparaqitjes së dorëzuar.

Neni 6

Nëse fletëparaqitja është dhënë me gojë, personi i autorizuar përpilon procesverbal që përmban këto dhëna:

- Të dhënat për treguesin (nëse është i njohur):
 - Emri dhe mbiemri;
 - kategoria e personit i cili sipas Ligjit për mbrojtjen e treguesve, mund të paraqitet në vetinë e treguesit
 - kërkesa nga treguesi të mbetet e besueshme dhe shkallën në të cilën e kërkon;
 - b) të dhëna për personin kundër të cilit treguesi paraqet;
 - c) përshkrim të veprimit të paligjshëm;
 - d) të propozuar nga treguesi mënyra dhe forma e komunikimit me personin e autorizuar;
 - e) shtojca;
 - f) data dhe vendi i pranimit të fletëparaqitjes.

Për shkak të përputhjes të përmbajtjes së paraqitjes me gojë, procesverbali nënshkruhet nga treguesi dhe personi i autorizuar dhe i njëjti regjistrohет si fletëparaqitje e pranuar, dhe me kërkesë të treguesit, mund ti jepet një kopje e procesverbalit.

Neni 7

Nëse fletëparaqitja është dorëzuar në formë elektronike, personi i autorizuar e printon procesverbalin dhe e regjistron si fletëparaqitje e pranuar. Nëse me fletëparaqitjen ka shumë shtojca,

пријава:

- во писмена форма (лично или препорачано по пошта),
- по електронски пат преку електронско сандаче, или
- усно на записник пред овластеното лице.

Пријавата во писмена форма или на записник укажувачот ја поднесува до овластеното лице само во текот на работното време.

Укажувачот не е должен да ја докажува добрата намера и вистинитоста на поднесената пријава.

Член 6

Доколку пријавата е дадена усно, овластеното лице составува записник во кој се содржани следните податоци:

- податоци за укажувачот (доколку е познат):
 - име и презиме;
 - Категорија на лице кое согласно Законот за заштита на укажувачи може да се јави во својство на укажувач
 - барање од укажувачот да остане доверлив и степенот до кој тоа го бара;
 - б) податоци за лицето против кој укажувачот пријавува;
 - в) опис на незаконито постапување;
 - г) предложени од укажувачот начин и форма на комуникација со овластеното лице;
 - д) прилози;
 - ѓ) датум и место на прием на пријавата.

Заради совпаѓање на содржината на усната пријава, записникот го потпишуваат укажувачот и овластеното лице и истиот се заведува како примен пријава, а по барање на укажувачот, може да му биде доделена копија од записникот.

Член 7

Доколку пријавата е доставена во електронска форма, овластеното лице го печати записот и го заведува како примена пријава. Ако кон пријавата има многу прилози овластеното лице мож



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

personi i autorizuar mund të vendosë t'i ruajë ato vetëm në formë elektronike nëse printimi i shtojcave është joekonomike.

Neni 8

Regjistrimin e fletëparaqitjeve të pranuar personi i autorizuar e kryhen duke vendosur vulë pranimit dhe duke evidentuar në ditar të veçantë. Dokumentet që lidhen me paraqitjen e mbrojtur të brendshme ruhen të mbyllura në orman të veçantë, të vendosura në hapësirën e Komunës.

Neni 9

Personi i autorizuar, të njëjtën ditë pas pranimit e regjistron fletëparaqitjen me të gjitha shtojcat, e rishikon, studion dhe vlerëson përmbajtjen e tij.

Nëse personi i autorizuar përcakton që fletëparaqitja e pranuar nuk përfaqëson, gjegjësisht nuk i përket fletëparaqitjes së treguesit, për të njëjtën menjëherë në lëndën vendos vërejtje dhe e evidenton në ditar të veçantë.

Personi i autorizuar mban një kopje të lëndës së formuar, ndërsa origjinalet (fletëparaqitjen dhe dokumentet e bashkangjitura) në afat prej 1 (një) dite me shkresë i dorëzon deri te zyra pranuese e institucionit kompetent, për të cilën pa prolongim me shkrim e njofton parashtruesin e fletëparaqitjes nëse është i njohur.

Pas dorëzimit të shkresës dhe njoftimit eventual nga paragrafi 3, personi i autorizuar bën arkivimin e lëndës.

Neni 10

Pas pranimit dhe evidentimit të fletëparaqitjes, personi i autorizuar bën vlerësimin se fletëparaqitja e dorëzuar është logjike dhe e arsyeshme dhe përmban elemente të mjaftueshme për t'u përcjellë për trajtim të mëtejshëm, dhe brenda 1 (një) ditë sjellë konkluzion për trajtim të mëtutjeshëm ndaj fletëparaqitjes e cila përcillet në kompetencë, gjegjësisht kompetencë të komunës për të vepruar ndaj fletëparaqitjes dhe për të marrë masa të përshtatshme për veprim ndaj fletëparaqitjes.

Në kryerjen e vlerësimit nga paragrafi 1 të këtij

да одлучи да ги чува само во електронска форма доколку печатењето на прилозите е неekonomично.

Член 8

Заведувањето на примената пријава, овластеното лице ја врши со ставање примен штембил и евидентирање во посебниот деловодник. Документите поврзани со заштитеното внатрешно пријавување се чуваат заклучени во посебен за тоа изготвен ормар, кој се наоѓа во просторија на Општината.

Член 9

Овластеното лице, истиот ден по приемот ја заведува пријавата со сите прилози, ја разгледува, проучува и врши проценка на нејзината содржина.

Доколку овластеното лице утврди дека примената пријава не преставува, односно не се однесува на пријава од укажувач, за истото веднаш во предметот става забелешка и ја евидентира во посебниот деловодник.

Овластеното лице задржува копија од оформениот предмет, а оригиналите (пријава и приложени документи) во рок од 1 (еден) ден со допис ги доставува до писарницата на надлежната институција, за што без одлагање писмено го известува подносителот на пријавата доколку е познат.

По доставувањето на дописот и евентуалното известување од став 3, овластеното лице врши архивирање на предметот.

Член 10

По приемот и заведувањето на пријавата, овластеното лице врши проценка дека поднесената пријава е логична и разумна и содржи доволно елементи за да биде проследена за понатамошно постапување, и во рок од 1 (еден) ден донесува заклучоци за понатамошно постапување по пријавата кои се однесуваат на надлежноста односно ненадлежност на општината за постапување по пријавата и преземање на соодветни мерки за постапување по пријавата.

Во вршењето на проценката од ставот 1 на



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bûlteni,, no. 12

neni, personi i autorizuar mund të kërkojë informacion shtesë nga treguesi nëse dihet, si dhe të konsultohet me persona të tjerë, ndërsa i kushton vëmendje mbrojtjes së identitetit të treguesit.

Për konstatimet nga përmbajtja e fletëparaqitjes dhe konkluzioneve nga paragrafi 1 të këtij neni, personi i autorizuar pa prolongim e njofton kryetarin e Komunës, përveç nëse konstaton se fletëparaqitja është i drejtuar kundër kryetarit të Komunës.

Nëse fletëparaqitja është i drejtuar kundër kryetarit të Komunës, personi i autorizuar, brenda 1 (një) ditë, përgatit shkresë me të cilën fletëparaqitjen dhe dokumentet e bashkangjitura i përcjell deri te institucionet kompetente, për të cilat pa prolongim me shkrim e njofton parashtruesi e fletëparaqitjes nëse është i njohur.

Neni 11

Kur personi i autorizuar do të vlerëson se fletëparaqitja e dorëzuar është logjike dhe i arsyeshme, paraqet fletëparaqitje nga treguesi dhe përmban elemente të mjaftueshme për veprim të mëtutjeshëm, brenda 1 (një) ditë sjell konkluzion/one për veprim të mëtejshëm ndaj fletëparaqitjes e cila i përket kompetencës së komunës për trajtim ndaj fletëparaqitjes dhe për mbrojtjen e treguesit ose personit të tij të ngushtë.

Personi i autorizuar, pas sjelljes së konkluzionit/oneve nga paragrafi 1 i këtij neni, pa prolongim me shkresë e përcjell fletëparaqitjen deri te personi zyrtar në Komunën e Çairit i cili është kompetent për trajtim në sferën të cilës i përket fletëparaqitja, qëkur paraprakisht do ti ndajë të dhënat personale dhe të dhënat të cilët mund të zbulojnë identitetin e treguesit nëse i njëjti kërkon që ai të mbetet i besueshëm.

Personi i autorizuar pa prolongim e njofton kryetarin e komunës për konstatimet nga përmbajtja dhe konkluzionet për veprim të mëtutjeshëm ndaj fletëparaqitjes.

Personi i autorizuar pa prolongim, me kërkesë të treguesit, e njofton për rrjedhën dhe veprimet e ndërmarra në procedurë dhe i mundëson këqyrje në shkresat e lëndës, përveç në shkresat dhe

ovoj člen, ovlastenoto lice može da pobara dopolnitelni informacii od ukazuvачot dokolku e poznat, kako i da se konsulтира со други лица, а притоа да внимава на заштитата на идентитетот на ukazuvачот.

За наводите од содржината на пријавата и заклучоците од ставот 1 од овој член овластеното лице без одлагање го известува Градоначалникот, освен доколку констатира дека пријавата е насочена против Градоначалникот.

Доколку пријавата е насочена против Градоначалникот, овластеното лице во рок од 1 (еден) ден подготвува допис со кој пријавата и приложените документи ги проследува до надлежните институции, за што без одлагање писмено го известува подносителот на пријавата доколку е познат.

Член 11

Овластеното лице кога ќе процени дека поднесената пријава е логична и разумна, преставува пријава од ukazuvач и содржи доволно елементи за понатамошно постапување, во рок од 1 (еден) ден донесува заклучок/оци за понатамошно постапување по пријавата кои се однесуваат на надлежноста на општината за постапување по пријавата и за заштита на ukazuvачот или нему блиско лице.

Овластеното лице по донесувањето на заклучокот/оците од став 1 на овој член, без одлагање со допис ја проследува пријавата до службеното лице во Општина Чаир кое е надлежно за постапување во областа по која се однесува пријавата, откако претходно ќе ги издвои личните податоци и податоците кои можат да го разоткријат идентитетот на ukazuvачот доколку истиот барал да остане доверлив.

Овластеното лице без одлагање го известува Градоначалникот за наводите од содржината и заклучоците за понатамошното постапување по пријавата.

Овластеното лице без одлагање, на барање на ukazuvачот, го известува за текот и превземенит дејствија во постапката и му овозможува увид во списите во предметот, освен во списите и



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

informacionet që mund të kenë pasoja të dëmshme për rrjedhën e procedurës, për të cilën i ndaj dhe e njofton treguesin.

Pas pranimit të fletëparaqitjes, personi zyrtari vepron ndaj të njëjtës dhe merr masa mbi konstatimet e spikatura në fletëparaqitje, dhe deri te personi i autorizuar brenda 7 (ditëve) dorëzon raport mbi masat dhe aktivitetet në lidhje me fletëparaqitjen

Personi i autorizuar brenda 3 (tre) ditëve me shkresë do të njoftojë parashtruesin e fletëparaqitjes (treguesin), nëse është i njohur ose personi i autorizuar nga një institucion tjetër që e ka përcjellë fletëparaqitjen, për ndërmarrjen e masave dhe veprime.

Neni 12

Personi i autorizuar informon treguesin për masat e ndërmarra në lidhje me fletëparaqitjen pa prolongim, ndërsa më së voni brenda 15 ditëve nga data e pranimit të fletëparaqitjes.

Neni 13

Nëse pas dorëzimit të fletëparaqitjes është kompetente të veprojë një institucion tjetër në përputhje me ligjin, personi i autorizuar brenda 8 (tetë) ditëve pas pranimit dhe regjistrimit të fletëparaqitjes e përcjell deri në institucionin kompetent.

Në rast të paraqitjes së veprës penale me të cilën shkelet ose rrezikohet jeta e treguesit dhe i personit të ngushtë të tij, shëndeti i personave, sigurinë, mjedisin jetësor, dëmtimin e shkallës së madhe, gjegjësisht nëse ekziston një rrezik i menjëhershëm i shkatërrimit të provave, dhe treguesi nuk pajtohet në vetin e dëshmitarit për të dhënë një deklaratë, personi i autorizuar me pëlqimin me shkrim të treguesit pa prolongim dorëzon kërkesë me shkrim deri te institucionet kompetente.

Për përcjelljen e fletëparaqitjes nga paragrafi 1 dhe dorëzimit të kërkesës me shkrim nga paragrafi 2, personi i autorizuar njëkohësisht e njofton treguesin nëse është i njohur.

информациите кои можат да имаат штетни последици за текот на постапката, за што ги издвојува и го известува укажувачот.

Службеното лице по приемот на пријавата постапува по истата и презема мерки по наводите истакнати во пријавата, и до овластеното лице во рок од 7 (дена) доставува извештај за превземените мерки и активности во врска со пријавата.

Овластеното лице во рок од 3 (три) дена со допис го известува подносителот на пријавата (укажувачот) доколку е познат или овластеното лице од друга институција која ја проследило пријавата, з превземените мерки и дејствија.

Член 12

Овластеното лице го информира укажувачот за превземените мерки во врска со пријавата без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на пријавата.

Член 13

Доколку по поднесената пријава надлежна е да постапува друга институција согласно закон, овластеното лице во рок од 8 (осум) дена по приемот и заведувањето на пријавата ја проследува до надлежната институција.

Во случај на пријавување на кривично дело со кое се повредува или загрозува животот на укажувачот и нему блиско лице, здравјето на луѓето, безбедноста, животната средина, штети од големи размери, односно ако постои непосредна опасност од уништување на докази, а укажувачот не се согласува во својство на сведок да даде исказ, овластеното лице со прибавена писмена согласност од укажувачот без одлагање доставува писмено барање до надлежните институции.

За проследувањето на пријавата од став 1 и доставувањето на писменото барање од ставот 2, овластеното лице истовремено го известува укажувачот доколку е познат.



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

NGA FLETËPARAQITJET

Neni 14

Për të siguruar sekretin dhe mbrojtjen e të dhënave personale, kryetari i Komunës siguron dhe zbaton masa të përshtatshme teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale nga shkatërrimi jo ligjor ose i rastit, humbja, pretendimi, pretendimi i paligjshëm ose i paautorizuar ose qasje, veçanërisht kur përpunimi përfshin transferimin e të dhënave përmes rrjetit, në përputhje me rrjetin, në përputhje me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe mbrojtja e informacionit të klasifikuar.

Neni 15

Personi i autorizuar pas pranimit të fletëparaqitjes vepron në përputhje me këtë procedurë dhe Ligjin për mbrojtjen e treguesve, dhe në veçanti mbron të dhënat personale të treguesit, gjegjësisht të dhënat që mund të zbulojnë identitetin e treguesit, nëse kërkon të jetë anonimë ose fletëparaqitja e besueshme në përputhje me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale. Personi i autorizuar nënshkruan deklaratë për mos zbulimin e të dhënave personale, në përputhje me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.

Personi i autorizuar e njofton paraqitësin se identiteti i tij mund të zbulohet nga organi kompetent, nëse pa zbulimin e identitetit nuk do të ishte e mundur të veprimej para organit, si dhe ta njoftojë për masat për të mbrojtur pjesëmarrësin në procedurën penale.

IV. MBROJTJA E TREGUESVE

Neni 16

Treguesit dhe personit të ngushtë të tij i sigurohet mbrojtje kundër çdo lloj shkeljeje të veprimit të së drejtës ose të dëmshëm ose rrezikut nga shfaqja e veprimeve të dëmshme për shkak të paraqitjes së mbrojtur të brendshme në pajtim me ligjin dhe i garantohet anonimiteti dhe besueshmëri në shkallë dhe moment në të cilin ai po kërkon për atë.

Mbrojtja nga paragrafi (1) të këtij neni do të

ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРИЈАВИТЕ

Член 14

Заради обезбедување тајност и заштита на личните податоци, Градоначалникот обезбедува и применува соодветни технички и организациски мерки за заштита на податоците од незаконско или случајно уништување, губење, преправање, неовластено откривање или пристап, особено кога обработката вклучува пренос на податоци преку мрежа, согласно прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифицирани информации

Член 15

Овластеното лице по приемот на пријавата постапува во согласност со оваа процедура и Законот за заштита на укажувачи, а особено ги штити личните податоци на укажувачот, односно податоците кои можат да го откријат идентитетот на укажувачот, доколку бара да биде анонимен или пријавува доверливо согласно со прописите за заштита на личните податоци. Овластеното лице потпишува Изјава за неоткривање на лични податоци, во согласност со прописите за заштита на лични податоци.

Овластеното лице го известува пријавувачот дека неговиот идентитет може да биде откриен на надлежниот орган, доколку без откривање на идентитетот не би било можно да се постапува пред органот, како и да го извести за мерките за заштита на учесникот во кривичната постапка.

IV.ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИТЕ

Член 16

На укажувачот и на нему блиско лице им се обезбедува заштита од било каков вид на повреда на право или штетно дејствие или опасност од настапување на штетни дејствија заради извршенот заштитено внатрешно пријавување согласно закон и му се гарантира анонимност и доверливост до степен и до момент до кои тој тоа го бара.

Заштитата од ставот (1) на овој член се обезбедува од страна на Градоначалникот на



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

sigurohet nga ana e kryetarit të komunës së Çairit duke ndërmarrë veprime për të parandaluar shkeljen e të drejtave të marrëdhënies së punës ose ndonjë të drejtë dhe abstenimin nga veprimet që shkelin ose rrezikojnë çdo të drejtë të Treguesit për shkak kryerjes së paraqitjes.

Nëse nuk sigurohet mbrojtja nga paragrafi (2) i këtij neni, treguesi për këtë e paraqet në Komisionin shtetëror për parandalimin e Korrupsionit, Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Këshillit të Inspektimit, Ministrisë së punëve të brendshme dhe deri te Prokuroria publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët pas paraqitjes pa prolongim veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre.

Neni 17

Personi i autorizuar do ta udhëzojë treguesin në paraqitje të jashtme dhe kur, pa fajin e tij, ai parandalohet menjëherë, pa prolongim për të marrë masa në lidhje me paraqitjen dhe për të eliminuar pasojat e dëmshme ndaj treguesit ose pas personit të tij të ngushtë në përputhje me LBT dhe kjo procedurë.

V. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 18

Personi i autorizuar përgatit raport gjysmëvjeçar për fletëparaqitjet e pranuar dhe ia dorëzon Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit.

Neni 19

Ky udhëzim hynë në fuqi me ditën e shpalljes në Fletën zyrtare të Komunës së Çairit dhe i njëjti shpallet në ueb faqen e Komunës së Çairit.

Општина Чаир со преземање дејствија да се спречи повреда на правата од работен однос или на кое било право и воздржување од дејствија со кои се повредува или загрозува било кое право на укажувачот заради извршеното пријавување. Доколку не е обезбедена заштитата од ставот (2) на овој член, укажувачот за ова пријавува во Државната комисија за спречување на корупцијата, Народниот правобранител на Република Северна Македонија, Инспекцискиот совет, Министерството за внатрешни работи и до Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, кои по пријавата без одлагање постапуваат согласно со своите надлежности.

Член 17

Овластеното лице ќе го упати укажувачот на надворешно пријавување и кога, без сопствена вина е спречен веднаш, без одлагање да презема мерки во врска со пријавата и за отстранување на штетните последици по укажувачот или по негово блиско лице согласно со ЗЗУ и оваа процедура.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Овластеното лице изготвува полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи и го доставува до Државната комисија за спречување на корупцијата.

Член 19

Ова упатство влегува во сила со денот на објавата во Службен гласник на Општина Чаир истото се објавува на web страната на Општин Чаир.

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Скопје – Shkup – Ўскўр



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së Çairit miratoi

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РСМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на Општината Чаир, донесе

AKTVENDIM

për shpalljen e Planit aksional lokal për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

1. Shpallet Plani aksional lokal për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, i miratuar në mbledhjen e 18-të të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me datë 18.10.2022.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

РЕШЕНИЕ

за објавување на Локалниот акционен план за спречување на насилен екстремизам

1. Се објавува Локалниот акционен план за спречување на насилен екстремизам, донесена на 18-та седница на Советот на Општината Чаир, одржана на ден 18.10.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чаир“.

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština Çair,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12



Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12
20 Октомври 2022 ,,Slu`ben glasnik na Op{tina ^air,, b:
20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

PËRMBAJTJA - S O D R @ I N A

VENDIM për miratimin e Raportit gjashtëmuor të Stacionit Policor me kompetenca të përgjithshme “Bit Pazar” për periudhën 01.01.2022 deri 30.06.2022

ОДЛУКА за усвојување на шестмесечниот Извештај на Полициската Станица со општа надлежност “Бит-пазар“ за период 01.01.2022 до 30.06.2022

KONKLuzion për miratimin e Raportit vjetor për punën e institucionit publik komunal - kopshti për fëmijë "SNEZHANA" - Shkup, për vitin 2021/2022

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Годишниот извештај за работата на јавна општинска установа - детска градинка “СНЕЖАНА“ - Скопје за 2021/2022 год

KONKLuzion për miratimin e Programit vjetor për punën e Institucionit komunal Publik për fëmij Cerdehe për fëmijë "SNEZHANA", Komuna Cair – Shkup për vitin 2022/2023

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Годишната програма за работа на Јавната општинска Установа за деца Детска градинка „СНЕЖАНА“, Општина Чаир-Скопје за 2022/2023 година

VENDIM për dhënie pëlqim Raportit financiar për tre mujorin e tretë të NP “Shkupi i Vjetër” - Shkup për vitin 2022

ОДЛУКА за давање согласност на тримесечниот финансиски извештај за третиот квартал на јавното претпријатие “Шкупи вјетер” за 2022 год

VENDIM për përcaktimin e tekstit të spastruar të Statutit të NP “Shkupi i Vjetër” - Shkup

ОДЛУКА за утврдување на пречистениот текст на Статутот на ЈП “Шкупи и Вјетр” - Скопје

VENDIM për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për Ndërtimin dhe pajisjen e fitnes parkut në ambient të hapur

ОДЛУКА за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за Изградба и опременување на фитнес парк на отворено

UDHËZIM për pranim të fletëparaqitjeve nga treguesit, ndarje dhe përpunimi i të dhënave nga fletëparaqitjet dhe sigurimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të dhëna tjera të treguesve

УПАТСТВО за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите

PLANI LOKAL AKSIONAL PËR PARANDALIMIN E EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Çayir Belediyesi

20 Tetor 2022 “Fleta zyrtare e Komunës së Çairit” nr. 12

20 Октомври 2022 „Slu`ben glasnik na Opština ^air,, b:

20 Ekim 2022 ,,Çayir Belediyenin Resmi Bülteni,, no. 12

UL. "HRISTIЈAN T. KARPO[" BR. 5 TEL: 02 2616-860 I FAKS: 02 2616-867, TIRA@ 45
PRIMEROCI